



## ОГЛАС БР.08/2021 за продажба на движни и недвижни ствари

| Ред. Бр.               | Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба  | Опис   | Проценета/почетна вредност   | Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба   |
|------------------------|--|--|--|--|
| <b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b> |  |  |  |  |
|                        | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1                      | Регионална дирекција Скопје<br>бр.27-27/7<br>Прва електронска јавна аукција                              | Стан 77 м <sup>2</sup> , ИЛ.3860, КО Чаир, К.П.1616, дел 1, на ул. Лазо Трповски бр.88, бр. зграда 1, влез 001, кат 4, бр 15, Скопје<br>Помошна просторија 8 м <sup>2</sup> , ИЛ.3860, КО Чаир, К.П.1616, дел 1, на ул. Лазо Трповски бр.88, бр. зграда 1, влез 001, кат ПО, бр 15, Скопје<br>Стан 77 м <sup>2</sup> , ИЛ.3860, КО Чаир, К.П.1616, дел 1, на ул. Лазо Трповски бр.88, бр. зграда 1, влез 001, кат 4, бр 16, Скопје<br>Помошна просторија со површина 8 м <sup>2</sup> , ИЛ.3860, КО Чаир, К.П.1616, дел 1, на ул. Лазо Трповски бр.88, бр. зграда 1, влез 001, кат ПО, бр 16, Скопје   | 3.237.360,00<br>173.392,00<br>3.237.360,00<br>173.392,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или на ул. Лазо Трповски бр. 88 Скопје, на 14.09.2021 г. од 11 ч. до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279  |
| 2                      | Регионална дирекција Струмица<br>бр.27-67/8-1<br>Втора електронска јавна аукција                         | Деловен простор 125 м <sup>2</sup> , К.П.7034/6, И.Л.53019, КО Струмица<br>Деловен простор 45 м <sup>2</sup> , К.П.7034/6, И.Л.53019, КО Струмица<br>Деловен простор 121 м <sup>2</sup> , К.П.7034/11, И.Л.51987, КО Струмица  | 6.918.750,00<br>2.490.750,00<br>7.070.778,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Струмица на ул. Војни круг бб, од 13.09.2021-15.09.2021 г. од 9 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, моб.071/305-479<br>Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Струмица на ул. Мајка Тереза бр.1, од 13.09.2021-15.09.2021 г. од 9 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, моб.071/305-479 |
| 3                      | Регионална дирекција Струмица<br>бр.27-67/9<br>Прва електронска јавна аукција                            | 1/2 од Магазински простор-приземје 630 м <sup>2</sup> , од кои магацин 560 м <sup>2</sup> и настрешница 70 м <sup>2</sup> , К.П.4546/1, И.Л.9368 КО Радовиш  | 4.003.138,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Радовиш на ул. Индустриска бр.1, од 13.09.2021-15.09.2021 г. од 9 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479   |
| <b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>   |  |  |  |  |
| 4                      | Регионална дирекција Струмица<br>бр.27-67/7-3<br>Четвртта електронска јавна аукција                      | ПМВ MERSEDES-BENZ, A180,SK-6254-AD, 2012 година  | 553.500,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул. Рузвелтова бр.51а, од 13.09.2021-15.09.2021 г. од 9 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479   |
| 5                      | Регионална дирекција Штип<br>бр.27-38/9-1<br>Втора електронска јавна аукција                             | Машина за производство на клинцки, количина 12, (исправање, сечење, острење, намотување, одмотување, збелување, пакување и мерење)   | 400.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кратово с.Талашманце бб, од 08.09.2021-14.09.2021 г. од 9 до 15 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278  |
| 6                      | Регионална дирекција Скопје<br>бр.27-43/1<br>Електронска слободна комерцијална продажба                  | ПМВ DACIA SANDERO, SK-0024-AC, 2011 година   |  | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул. 11 Октомври бр.27, на 14.09.2021 г. од 11 до 13 ч.<br>/ Електронска слободна комерцијална продажба: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279  |
| 7                      | Регионална дирекција Скопје<br>бр.27-27/9<br>Втора електронска јавна аукција                             | ПМВ DACIA LOGAN SANDERO, SK-3807-AR, 2015 година<br>ПМВ FIAT DOBLO BB-FURGON, SK-6195-AD, 2008 година  | 175.000,00<br>168.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино на ул. Железничка ББ, секој работен ден од 9 до 16 ч.<br>Јавна аукција: На ден 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279   |
| 8                      | Регионална дирекција Скопје<br>бр.27-27/8<br>Втора електронска јавна аукција                             | Хидраулична преса Milano-Vichenca, Mario di Maio, фаб. бр.300т.1 986/2010 година<br>CNC- Машина за гравирање 60x40, Roland Digital Group-Japan, NC 2700, фаб. бр.СAММ-3, 1996 година<br>CNC- Механичка машина, Knuth Optikud, TFGM 1100 pro, фаб. бр.0161, 2008 година<br>CNC- Механичка машина, Knuth Optikud, TFGM 1100 pro, фаб. бр.0161-200823, 2008 година<br>Нож механичка за лим, Germanija, ME34A L, фаб. бр.А468081, 1980/2005 година<br>Ексцентар преса 25 т, Klwana- Italija, H.BRAVOLE, фаб. бр.WIL SG, 1980/2005 година<br>CNC- 3D-скенер Механичка машина, Roland Digital Group-Japan, MDX-20, фаб. бр.ZS62768, 2007 година<br>Ламинатор машина за нанесување Фотосензитивен филм врз рамни површини, MEGA ELEKTRONICH, со два валька, 2001 година<br>UV-Осветлувач-осфетлувачко фото, MEGA ELEKTRONICH, 2001 година<br>Пантограф FRIDRIH DECKEL, FDB, фаб. бр.4640, 1990 година<br>Печка за жарење, Italija,KF 2, фаб. бр.188, 1980/2010 година | 184.100,00<br>101.500,00<br>219.800,00<br>192.500,00<br>95.900,00<br>95.900,00<br>101.500,00<br>268.100,00<br>123.900,00<br>67.200,00<br>51.100,00 | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул.Благоја Стефковски бр.8, на 14.09.2021 г. од 11 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279  |
| 9                      | Регионална дирекција Тетово<br>бр.27-8/28-8/2-510-Т/2-19/1<br>Електронска слободна комерцијална продажба | ПМВ KIA RIO DC 221 I.3 TING, SK-886-TE, 2002 година (неисправно)   |  | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје, (во кругот на Кастило-Смартбус во близина на Металски завод Тито) на 15.09.2021 г.<br>/ Електронска слободна комерцијална продажба: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Буриш Адеми, тел.076/446-288  |
| 10                     | Регионална дирекција Прилеп<br>бр.2719-13/5/1-3/5<br>Четвртта електронска јавна аукција                  | ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година<br>Машина и опрема, Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330   | 530.000,00<br>110.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп на ул.Стеван Димески Ништаток бр.5А, на 10.09.2021 г. од 11 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584  |
| 11                     | Регионална дирекција Прилеп<br>бр.2719-13/5/1-4/5<br>Четвртта електронска јавна аукција                  | ТМВ IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година<br>ТМВ приколка, LDS PS 33, PP-2584-AC, 2003 година<br>ТМВ MAN,Л 2007, 46.003.TCI 26.360 бш-2 БЛ, PP-6940-AD, 2013 година   | 252.000,00<br>728.000,00<br>1.176.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп на ул.Стеван Димески Ништаток бр.5А, на 10.09.2021 г. од 11 до 13 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584  |
| 12                     | Регионална дирекција Прилеп<br>бр.2719-13/54-4<br>Четвртта електронска јавна аукција                     | Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места, DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година   | 850.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул.Борис Трајковски бр.73, на 06.09.2021 г. од 12 до 14 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584   |
| 13                     | Регионална дирекција Прилеп<br>бр.2719-28/7-7/4<br>Втора електронска јавна аукција                       | Машина технолошка линија за производство на натрон вреќи, (неисправна)<br>Систем за припремање на лепило, АБЦ GEMELLI/A3 030A, 1996 година<br>Компресорска станица HYDROVANE/ERR 140<br>Трафостаница Energoinvest/BTS 4 10/04  | 267.750,00<br>35.000,00<br>28.000,00<br>350.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул.Борис Трајковски бр.73, на 06.09.2021 г. од 12 до 14 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584<br>Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. Првимајска бр 9/9 на ден 07.09.2021 г. од 12 до 14 ч.<br>Јавна аукција: На ден 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584         |
| 14                     | Регионална дирекција Прилеп<br>бр.28-19-24/48-5<br>Втора електронска јавна аукција                       | ТМВ HYUNDAI 445842 FURGON, KA-2985-AC, 2010 година   | 210.000,00   | Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.<br>Јавна аукција: На 29.09.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br>Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584   |

- За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 15.09.2021 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламациони не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.  
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 29.09.2021 година (среда) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.